

БАРАЊЕ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1. Барател

Име и Презиме

Телефон

Адреса на Живеење

Е-маил

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

- вработен/а
- кандидат за вработување
- деловни соработници
- лица кои склучиле договор за вршење на услуги
- здравствени работници
- пациенти и/или нивни роднини
- клинички истражувачи
- сопственици на миленичиња
- ветеринари и ветеринарни техничари
- друга категорија на субјект на лични податоци

наведете ја категоријата

(Ве молиме, означете го соодветното поле)

3. Причина поради која барате ограничување на обработката на личните податоци

Согласно членот 22 од ЗЗЛП¹, барам од Крка-Фарма ДООЕЛ Скопје да ја ограничи обработката на моите лични податоци

(Ве молиме, означете го соодветното поле)

- Ја оспорувам точноста на моите лични податоци
- обработката е незаконска, но не сакам личните податоци да ми бидат избришани
- личните податоци веќе не се потребни за првобитната цел, но се уште не можат да се избришат бидејќи постои правен основ (заради воспоставување, остварување или одбрана на моите правни барања)
- чекам одговор на поднесен приговор согласно членот 25 од ЗЗЛП, со кој ја оспорувам обработката на моите лични податоци

Како што е утврдено во членот 16 став 3 од ЗЗЛП, имате обврска да постапите по барањето во рок од еден месец односно за покомплексни барање во рок од три месеци од денот на прием.

¹ Закон за заштита на лични податоци (Службен весник на РСМ бр.42/2020)

4. Документи доставени во прилог на ова барање:

Документите кои го оправдуваат ограничувањето на обработката на податоците (види точка 3 од ова барање)

Одговорот на ова Барање, доставете го:

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е-маил адреса

Јас _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно Крка-Фарма ДООЕЛ Скопје да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување – Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____

Датум: _____

Пополнетото барање доставете го на следнава адреса:

Крка-Фарма ДООЕЛ Скопје
- за офицерот за заштита на лични податоци

ул. " Христо Татарчев – 1 бр.101
1000 Скопје Македонија

или на е-маил: robert.gulija@krka.biz
info.mk@krka.biz

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на лични податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено: _____		
Да се наведе зошто се одбива барањето: _____		
Офицер за заштита на лични податоци Име и презиме: Контакт (е-маил, телефон):	Датум:	
Потпис: _____		

Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесеното барање. Податоците во врска со ова барање ќе ги чуваме 5 години од затворање на ова барање за оперативни, статистички и ревизорски цели.